

Врз основа на член 24 став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

ПРАВИЛНИК

за начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот за упис и бришење од евиденцијата на социјални и економски партнери и потребната документација.

Член 2

Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери се поднесува на образец даден во прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник социјалните и економските партнери кон барањето ја поднесуваат следната документација:

1. Тековна состојба од Централен Регистар на Република Македонија не постара од 1 месец;
2. Актот за основање
3. Статут
4. Програма за работа.

Член 4

За упис во евиденцијата од член 2 на овој правилник економските партнери покрај документацијата од член 3 на овој правилник, кон барањето поднесуваат документација дека се исполнети дополнителните услови од член 24 став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој и тоа во зависност од видот на економскиот партнер за:

- А) Здруженија на земјоделски производители:
 - список на членови на Здружението со име и презиме/Назив, ЕМБГ/ЕМБС, улица, број и место на живеење/седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице на здружението;
- Б) Здруженија на преработувачи или трговци со земјоделски производи:
 - список на правни лица кои имаат пристапница во здружението со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице или
 - документ за регистрирана приоритетна дејност на правните лица членови на Здружението издаден од трговскиот регистар;
- В) Задруги и задружни сојузи од областа на земјоделското производство:
 - доказ за годишен приход од продажба на земјоделски производи издаден од Управа за јавни приходи или извод од сметка за остварениот приход во претходната

година од годината на упис

- список на правни лица кои имаат пристапница во задругата или задружниот сојуз со Назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице и

Г) Групации во рамките на стопанските комори од областа на земјоделството:

- список на правни лица кои имаат пристапница во стопанската комора со назив, ЕМБС, улица, број и седиште на членовите заверен со потпис и печат на одговорното лице;

- документ за регистрирана дејност на правните лица членови на Групацијата издаден од трговскиот регистар.

Член 5

Запишаните субјекти во евиденцијата на социјални и економски партнери секоја промена на адресата, седиштето, претежната дејност и другите податоци врз основа на кои е запишан во евиденцијата треба да ги пријави до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 10 дена од настанатите промени.

Член 6

Доколку запишаните социјални и економски партнери се неосновано запишани или престанат да ги исполнуваат условите од член 24 од Законот за земјоделство и рурален развој, истите се бришат од евиденцијата на социјалните и економски партнери.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-1037/3
16.02. 2011 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р

Прилог

До Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Скопје

Предмет: Барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери

Врз основа на член 24 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10) доставувам барање за упис во евиденцијата на социјални и економски партнери.

1.	Назив на субјектот (здружение/задруга/групација)	
2.	Адреса и седиште на субјектот (здружение/задруга/групација)	
3.	ЕМБГ на претседателот на здружението/ЕМБС на правното лице	
4.	Приоритетна дејност на здружение/задруга/групација	
5.	Број на членови на субјектот (здружение/задруга/групација)	
6.	Број на членови на субјектот евидентирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства	
7.	За задруги и задружни сојузи висина на годишен приход од продажба на земјоделски производи на членовите на задругата	

Дата

М.П

Подносител
